

Законот важи за секое лице во земјава, па макар и тој да биде владика, претседател на држава или лидер на некоја партија.

Меѓутоа, по втор пат кондовецот се употребува за една те иста работа. Во првиот случај, претседателот на државата, Бранко Црвенковски, од тогашниот премиер бараше да се реши случајот со Красниќи, кој го блокираше Кондово и му се закануваше на Скопје дека наводно ќе го бомбардира.

Сега неговото име се поврзува со состојбите во власта каде нешто не "штима". Поради ова, лидерите на партиите ги пеглаат ставовите, односно на фудбалскиот натпревар ја спуштаат топката на земја, каде за помошен судија е делегиран актерот од скопското село Кондово.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Кондовската мега-свезда Агим Красниќи можеби ќе биде првиот глумец, кој би требало да добие "орден", бидејќи вешто ги користи политичките врски за да ја одбегне правосудната правда која, пак, повторно под закрилата на моќниците додава запршка, односно долеа нуклеарно гориво за да се влошат меѓунационалните односи меѓу Албанците и Македонците.

Имено, досега Красниќи го штитеа две владејачки гарнитуре. Прво, СДСМ и ДУИ го чуваа како роза, а сега, пак, и ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, по ист рецепт го штитат од законот. Затоа најславниот кондовец е надвор од името на законот, или и натаму е невидлив за него.

Тоа доволно зборува дека уште долго време Агим Красниќи ќе биде не-



ПРВИОТ ИСПИТ НА ВЛАДАТА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ ЌЕ БИДЕ ПОЛОЖЕН ОНОЈ МОМЕНТ КОГА ЌЕ СЕ ПРОНАЈДЕ ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА И ЗАЕМНО РАЗБИРАЊЕ

"МОЛИТВА" ЗА А

достапен за судските органи, а припадниците на Министерството за внатрешни работи ќе чекаат сигнал за да го уапсат.

Заложници на оваа стратегија се македонските партии, но и граѓаните, бидејќи неговото име сè повеќе станува синоним за "херој", кој не само што нè оддалечува од ЕУ, туку и сè повеќе се користи за уценување на државата и на внатрешните политички процеси.

ЗАКАНИ И ПОСЛЕДИЦИ

Агим Красниќи е карактеристичен политички инструмент, кој одвреме-навреме се активира во јавноста не само за да ги влоши партиските односи меѓу ВМРО-ДПМНЕ, туку и да заврши некоја одредена работа, која во дадениот момент покрива други сегменти од општествено-политичкиот и економскиот мозаик во Република Македонија. Со тоа се нарушуваат основните човекови права и слободи, односно законот важи за секое лице во земјава, па макар и тој да е владика, претседател на држава или лидер на некоја партија.

Меѓутоа, целата ситуација се заплеткува, бидејќи кондовецот по втор пат се употребува за една те иста работа. Во првиот случај, претседателот на државата, Бранко Црвенковски, од тогашниот премиер бараше да се реши случајот со Агим Красниќи, кој го блокираше Кондово и му се закануваше на Скопје дека наводно ќе бомбардира одредени цели во градот.

Но, со помош на меѓународните посредници, како и со "миротворците" Арбен Џафери и Али Ахмети, се смири напнатоста во Кондово, а на Красниќи му дадоа можност да се појави на суд. По овој настан, тој неколку пати се појави во судот, но потоа ја прокоцка своја шанса и повторно кокетира со власта и со опозицијата, а можеби по наредба на началникот, "тук и таму" се појавува на некоја "молитва".

Според арогантното однесување, кондовецот сè повеќе станува синоним за посебно цвеќе за мирисање, кое никој не смее да го допре, а уште повеќе да го чепне. Значи, од неговото име и презиме не само што зависи опстанокот на сегашната владејачка гарнитура, туку и сè повеќе се наметнува како значаен фактор "X", кој ги одредува насоките на развојот на државата. Затоа, Агим Красниќи не може да биде

АДЕЈАЧКАТА КОАЛИЦИЈА НА ТАНТАЛОВИ МАКИ

отворено прашање, особено пред решавањето на положбата на Косово, бидејќи географската релација Косово - Радуша - Рашче - Кондово, е слободен пат за нарко мафијата, но и за политичките цели на екстремистите во регионот. Поради овие причини случајот мора да има своја завршница, без разлика дали таа би била болна или не. Имено, горопадноста на личноста не

се мери со очи (стара мерка за тежина), туку со волтажа.

Во македонската политика напонот може се менува од час во час, па така тој во секој момент може повторно да ја облече униформата, да ги собере пајташите, да ги уцени соселаните, да ископа ровови, но и да ја сопне водата во Рашче. Што ќе правиме тогаш?

НЕДОСТАПЕН ЗА ПОЛИЦИЈАТА

Ако законот важи за сите, тогаш ниту тој ниту било кој друг треба да се одвојува од граѓаните. Меѓутоа, досега, а веруваме и натаму, Красниќи ќе биде "заштитен сведок". Премногу големи моќници ја чуваат неговата глава на раменици. При тоа, да не се лажеме дека само албанските фактори во Македонија и на Косово го чуваат дома и го гоштеваат со чајче. Тој одамна е пион на меѓународниот фактор. Но, токму таквата заштита претставува најнестабилна врска, бидејќи секој про-

ворска казна во негово отсуство.

Истата казна ја доби и пријателот на Красниќи, Сехат Рамадани, а третиот обвинет Кемал Сали, кој учествувал во киднапирањето и пукал од огнено оружје, е осуден на шестмесечен затвор, условно на две години.

Да потсетиме, тројцата во Нерези го киднапирале Шеваљ Муареми од село Грчец, кој не сакал да им плати рекет од 5.000 евра. Тој успеал да им побегне, по што тројцата пукале во него.

Кондовецот Агим Красниќи постојано е недостапен за полицијата, и покрај тоа што неколку пати јавно продефилира во Скопје, а неговото последно појавување се случи на празникот Курбан Бајрам, во Тетово. Нему му се суди и за обвинителниот акт за подготвување тероризам.

Во меѓувреме, министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, умешно одговара на "шкакливото" прашање - "апсењето на Красниќи ќе се случи кога ќе се создадат услови". До тогаш тој и натаму ќе се појавува на одредени настани, кога има некоја се-

Лани братот на Агим Красниќи се спомнуваше како еден од напаѓачите кои во скопско Глумово го раниле 25-годишниот Сефедин Мустафа.

Тогаш се зборуваше дека наводно сите напаѓачи биле од групата на Красниќи, кои дошле со два автомобили, го раниле Мустафа и претепале двајца негови другари.

ГИМ КРАСНИЌИ



НЕВИДЛИВИОТ АКТЕР ОД СКОПСКОТО ПРЕДГРАДИЕ СЕ ПОВЕЌЕ СЕ ЈАВУВА ВО УЛОГА НА "ДИПЛОМАТ", БИДЕЈЌИ ЗА НЕГО НЕ ВАЖАТ ЗАКОНИТЕ НА НАШАТА ЗЕМЈА..., ОСВЕН ДА СЕ ПРОГЛАСИ ЗА ПЕРСОНА НОН ГРАТА

извод има свој век на траење. Оној момент кога ќе го издегустираат, ќе го испратат во зандана или...

Всушност, како може да се разбере пораката од последната средба на министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, со амбасадорите на НАТО и на ЕУ на кои добил порака дека случајот со Агим Красниќи треба да се реши и дека не треба да се дозволи тој да го загрозува имиџот на државата пред клучните одлуки во Брисел, кои се однесуваат на нашата интеграција во Унијата и во Алијансата.

"Македонија е бескомпромисна во намерата годинава да ги заврши сите планирани задачи, што би требало да обезбеди покана за членство во НАТО во 2008 година", изјавил пред амбасадорите Милошоски.

Но, во практиката тоа така лесно не се решава, затоа му се судеше во отсуство. Овој правен лек сè повеќе е одраз на политичката реалност во земјава.

Една иполгодишната казна затвор за Агим Красниќи, за киднапирањето кое го извршил во октомври 2003 година е мала правна мерка во однос на заплетканоста во случајот. Основниот суд Скопје 1 Скопје ја изрече оваа зат-

Министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, постојано употребува речник за апсење на Агим Красниќи.

"Како и во сите случаи од ваков тип, ние постапуваме согласно Уставот и законите. Ова е вообичаена работа на полицијата и понатаму ќе ги применуваме соодветните правила на работа", изјави во октомври 2006 година министерката за внатрешни работи.

риозна работа за политичарите од ДПА.

Во врска со овој случај од ДПА коментираат.

"Се соочуваме со едно чудно содејство меѓу структурите на СДСМ во судовите и високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ во МВР, можеби поради високите интереси на македонската држава", истакна неодамна Бесим Догани од ДПА.

Инаку, во негово отсуство продолжува судењето за подготвување тероризам. Откако тој кажа дека над Кондово играл со другарите и не работел против државата веќе не се појави во судот. Поради ова против него сè уште е активна распишаната потерница.